



РАСПОРЕД - KNOW-HOW СЕМИНАРИ

ЗИМА 2016

Еднодневни и дво-дневни или во комбинирани термини до шест дена, специјализирани семинари со издвоени теми наменети за сите заинтересирани за надополнување на своите деловни вештини и знаења. Можат да се следат поединечно, самостојно да се комбинираат според вашите потреби или комбинирани во пакет од понудените in-house обуки.

Отворените семинари се повторуваат во два циклуса - есенски (од септември до јануари) и пролетен (од февруари до јуни) и се реализираат во закажаните термини. In-house семинарите се реализираат како интерни обуки во договор со комитентите. FLEXI семинарите се реализираат секој ден – кратки модули во флексибилни термини и редослед.

	име на семинар	ден	термин	датум
	Маркетинг и продажба			
1.	Односи со јавноста	секој понеделник (x 3 предавања)	17.00-19.40 ч.	Од 28 март 2016
2.	Продажни и комуникациски вештини	вторник (x 2 предавања)	19.40-21.40 ч.	16 февруари 2016
3.	Вештини на презентирање и преговарање	понеделник (x 6 предавања)	19.40-21.40 ч.	7 март 2016
4.	Е-комерција и интернет маркетинг	вторник (x 6 предавања)	19.40-21.40 ч.	27 април 2016
5.	Социјални медиуми и он-лине брендирање	понеделник (x 4 предавања)	17.30-19.30 ч.	29 февруари 2016
	Човечки ресурси			
6.	Раководење со тим	секој четврток (x 3 предавања)	19.00-21.40 ч.	Од 21 јануари 2016
7.	Деловна комуникација	вторник (x 4 предавања)	17.00-19.40 ч.	1 – 22 март 2016
	Финансии			
8.	Финансиски извештаи	секој вторник (x 4 предавања)	17.30-19.30 ч	Од 12 април 2016
9.	Управување со финансиите и сметководството	вторник (x 2 предавања)	17.00-19.40 ч.	29 март 2015
10.	Финансиско планирање и анализа	петок (x 6 предавања)	17.30-19.30 ч	11 март 2016
	Менаџмент			
11.	Бизнис Планирање	секој вторник (x 4 предавања)	19.40-21.40 ч.	Од 2 февруари 2016
	Туризам			
12.	Одржлив развој на туризмот	вторник (x 6 предавања)	19.40-21.40 ч.	15 март 2016

КОСМО Иновативен Центар

бул.Јане Сандански бр.113, 1000 Скопје

Тел.: (02) 244 8077, 244 8134, 075 438 576 Факх: (02) 244 8134,
e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk